



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 28 март 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1975 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт фак 226 — Телефони централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

197.

Врз основа на член 36 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УПРАВАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Управата на деловните згради на сојузните органи на управата и на сојузните организации (во натамошниот текст: Управата) е заедничка стручно-техничка служба на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на управата и на сојузните организации (во натамошниот текст: сојузните органи) што ги врши стручно-техничките работи во врска со одржувањето и обезбедувањето на редовното користење на зградите, опремата и инсталациите во објектите и деловните простории во кои се сместени сојузните органи во Белград.

Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа утврдува кои деловни згради и деловни простории Управата ги одржува и обезбедува за потребите на сојузните органи.

Член 2

Управата ги одржува и ги обезбедува зградите и деловните простории за станбените потреби на сојузните органи без надоместок.

Член 3

Покрај работите од член 1 став 1 на оваа уредба, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа може да определи Управата, во рамките на својот делокруг, да врши и други соодветни работи за потребите на сојузните органи.

Член 4

Сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа може на Управата да ѝ ги определи работите што првенствено е должна да ги извршува.

Член 5

Управата има својство на правно лице.

Член 6

Со работата на Управата раководи директор. Директорот на Управата го назначува и разрешува од должноста Сојузниот извршен совет.

Во поглед на правата, должностите и одговорноста на работниците од трудот и по основ на трудот во Управата директорот ги има правата и должностите на старешина на сојузен орган на управата.

Член 7

Внатрешната организација на Управата се уредува, по правило, зависно од видот и обемот на работите, како и од локацијата на одделни сојузни органи за кои Управата врши услуги.

Член 8

Средствата за вршење на редовната дејност и средствата за посебни намени на Управата се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Приходите што ги остварува Управата се внесуваат во буџетот на федерацијата.

Распоредувањето и користењето на средствата за работата на Управата се врши според прописите што важат за работата на сојузните органи на управата.

Наредбодавец за извршување на претсметката на расходите и на финансискиот план на Управата е директорот.

Член 9

Општите акти за внатрешната организација и за работата и систематизацијата на работните места на Управата, финансискиот план и завршната сметка ги донесува директорот и Советот на работната заедница на Управата, во согласност со сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа.

Управата може со свој акт да го утврди редот и начинот на користењето на деловните згради и простории и на опремата во тие згради и простории.

Член 10

Надзор над работата на Управата врши Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Член 11

Управата на зградите на сојузните органи, основана со Уредбата за основавањето, начинот на работењето и финансирањето на техничките служби за потребите на сојузните државни органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/65, 2/66 и 17/72) ја продолжува работата под називот Управа на деловните згради на сојузните органи на управата и на сојузните организации, со положбата и задачите, утврдени со оваа уредба.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за основавањето, начинот на работењето и финансирањето на техничките служби за потребите на сојузните државни органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/65, 2/66 и 17/72) во делот што се однесува на Управата на зградите на сојузните органи.

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 203
20 март 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

198.

Врз основа на член 36 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет, донесува

УРЕДБА

ЗА СЕРВИСОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Сервисот за одржување на објектите за потребите за репрезентација на сојузните органи (во натамошниот текст: Сервисот) е заедничка стручно-техничка служба на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на управата и на сојузните организации (во натамошниот текст: сојузните органи) што ги врши стручно-техничките работи во врска со одржувањето на определени објекти (згради, автомобили и други превозни средства) и опремата во тие објекти во општествена сопственост, како и со нивното користење за давање услуги на превоз, угостителски и други услуги за потребите на сојузните органи и на определени лица.

Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа утврдува кои објекти и опрема Сервисот ги одржува и кои услуги обезбедува.

Член 2

Лицата што можат да користат услуги на Сервисот ги определува Сојузниот извршен совет.

Сервисот ги врши работите од член 1 став 1 на оваа уредба без надоместок.

Член 3

Покрај работите од член 1 став 1 на оваа уредба, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа може да определи Сервисот да врши и други соодветни работи за потребите на сојузните органи.

Член 4

Сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа може да ги определи работите што Сервисот е должен првенствено да ги извршува.

Член 5

Сервисот има својство на правно лице.

Член 6

Со работата на Сервисот раководи директор. Директорот на Сервисот го назначува и разрешува од должноста Сојузниот извршен совет.

Во поглед на правата, должностите и одговорноста на работниците од трудот и по основ на трудот во Сервисот директорот ги има правата и должностите на старшина на сојузец орган на управата.

Член 7

Внатрешната организација на Сервисот се уредува, по правило, зависно од видот и обемот на работите, како и од локацијата на одделни објекти и сојузни органи за кои Сервисот врши услуги.

Член 8

Средствата за вршење на редовната дејност и средствата за посебни намени на Сервисот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Приходите што Сервисот ги остварува се внесуваат во буџетот на федерацијата.

Распоредувањето и користењето на средствата за работата на Сервисот се врши според прописите што важат за работата на сојузните органи на управата.

Наредодавец за извршување на претсметката на расходите и на финансискиот план на Сервисот е директорот.

Член 9

Општите акти за внатрешната организација и за работата и систематизацијата на работните места на Сервисот, финансискиот план и завршната сметка ги донесуваат директорот и Советот на работната заедница на Сервисот во согласност со сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа.

Член 10

Надзор над работата на Сервисот врши Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Член 11

Сервисот за одржување на објектите за потребите на репрезентација на сојузните органи основан со Уредбата за основање Сервис за одржување на објектите за потребите за репрезентација на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66, 30/67 и 17/72) ја продолжува работата под истиот назив, со положбата и задачите утврдени со оваа уредба.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за основање Сервис за одржување на објектите за потребите за репрезентација на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66, 30/67 и 17/72).

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 204

20 март 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател

Џемал Биескиќ, с. р.

199.

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 28 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО ПИЛЕШКО МЕСО СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Производителските организации на здружениот труд можат своите продажни цени за свежо пилешко месо од бројлери и за друго живинско месо да ги формираат според условите на пазарот.

2. Начинот на формирањето на цените, односно маржата во прометот на големо на производите од точка 1 на оваа одлука го определуваат републиките и автономните покраини.

До донесувањето на прописите на републиките и автономните покраини за начинот на формирањето на цените, односно маржата во прометот на големо и на мало за производите од точка 1 на оваа одлука, формирањето на цените на тие производи во прометот на големо и на мало се врши калкулативно, со примена на разликите во цената на постојното ниво, согласно со важечките прописи.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите од Договорот за начинот на формирањето на малопродажните цени на свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/73), доколку се однесуваат на пилешко месо.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 205

20 март 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биједиќ, с. р.

200.

В з основа на член 28 о Законот за к е итните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 6/74), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПОЛАГАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ПО КРЕДИТИТЕ ПРИ УВОЗОТ ОД СТРАНСТВО ЗА ПРИОРИТЕТНИ Е ГРАНКИ И ЕЈНОС И ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

1. Депозити на странските кредити не се полагаат ако кредитите во странство се користат за увоз на опрема за приоритетните инвестиции од областа на стопанството.

Како приоритетни инвестиции од областа на стопанството, во смисла на оваа одлука, се сметаат инвестициите распоредени во некоја од дејностите наведени во глава II оддел 4 ст. 3 и 4 на Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74).

2. Ослободувањето од полагање на депозити според оваа одлука го вршат народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини врз основа на потврда од Службата на општественото книговодство дека инвестицијата за чии намени се врши увозот на опремата од странство на кредит е распоредена во некоја од дејностите наведени во глава II оддел 4 ст. 3 и 4 од Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година.

Потврдата од став 1 на оваа точка ѝ се поднесува на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина заедно со известувањето за намерата за склучување на кредитната работа за увоз на опрема од странство на кредит.

3. Упатства за примената на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за ослободување од полагање на депозити при увозот на опрема од странство на кредит за приоритетните гранки и дејности од областа на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/73 и 13/74).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 206

20 март 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биједиќ, с. р.

201.

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, чл. 37б и 37д став 1 и член 37 г од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75 и 10/75) во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука, во тар. бр. 12.01 и 15.07 во колона 3 се вршат следните измени:

Тарифен број	Наменување на стоките	Поранешната категорија за стоковниот режим на извозот	Се заменува со категоријата за стоковниот режим на извозот
1	2	3	4
12.01	Маслодајни семиња и плодови, цели или кршени:		
	4) Соја	ЛБ	Д
	5) Ленено семе	ЛБ	Д
	6) Памуково семе	ЛБ	Д
	7) Рицинуово семе	ЛБ	Д
	8) Друго:		
	б) маслодајна репка	ЛБ	Д
	в) сусам	ЛБ	Д
	г) друго:		
	1) семе од тиква	ЛБ	Д
	4) семе од афион	ЛБ	Д
	5) семе од синап	ЛБ	Д
	6) костилки од грозје	ЛБ	Д
	7) маслени семиња и плодови други	ЛБ	Д
15.07	Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафинирани:		
	1) Соино:		
	а) сурово	ЛБ	Д
	2) Памуково:		
	а) сурово	ЛБ	Д
	3) Од кикиритки:		
	а) сурово	ЛБ	Д
	4) Маслиново:		
	а) сурово	ЛБ	Д
	6) Масло од маслодајна репка и масло од синап:		
	а) сурово		
	1) масло од репка	ЛБ	Д
	2) масло од синап	ЛБ	Д
13) Други:			
	а) сурови:		
	2) сусамово	ЛБ	Д
	3) други	ЛБ	Д

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, како и на работите што се склучени и пријавени на банката до тој ден, а по кои не е извршен извоз.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 207
20 март 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Ђиџиќ, с. р.

202.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Welt am Sonntag“, број 5 од 2 февруари 1975 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/238
14 февруари 1975 година
Белград

Го заменува
сојузниот секретар за
внатрешни работи
потсекретар,
Драшко Јуришиќ, с. р.

203.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EXPRESS“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „L'express“, број 1230 од 3 до 9 февруари 1975 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/333
14 февруари 1975 година
Белград

Го заменува
сојузниот секретар за
внатрешни работи
потсекретар,
Драшко Јуришиќ, с. р.

204.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Presse“, број 8049 од 31 јануари 1975 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/171
25 февруари 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

205.

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за борчкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1975 ГОДИНА

1. Основ за определување на борчкиот додаток во 1975 година се утврдува во износ од 2.477 динари.
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 268
19 март 1975 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Мара Радиќ, с. р.

206.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 40/73), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1974 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Југославија за 1974 година се утврдува во износ од 2.477 динари.

Утврдениот износ на просечниот месечен личен доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдување на додатокот кон пензијата и постојаното месечно парично примање за 1975 година според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 269

19 март 1975 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Мара Радик, с. р.

207.

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 40/73), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1974 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Југославија за 1974 година се утврдува во износ од 2.477 динари.

Утврдениот износ на просечниот месечен личен доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдување на додатокот кон пензијата и постојаното месечно парично примање за 1975 година според Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 270

19 март 1975 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Мара Радик, с. р.

208.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 21/74), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1974 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Југославија за 1974 година се утврдува во износ од 2.477 динари.

Утврдениот износ на просечниот месечен личен доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдување на додатокот кон пензијата и постојаното месечно парично примање за 1975 година според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 271

19 март 1975 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Мара Радик, с. р.

209.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1975 ГОДИНА

1. Просечно исплатената лична и семејна инвалиднина и ортопедскиот додаток во 1974 година, се зголемуваат од 1 јануари 1975 година за 28%, и така зголемени изнесуваат:

1) личната инвалиднина, и тоа:

а) на воените инвалиди од I до VII група месечно:

Група	Динари
I	3.715
II	2.692
III	2.036
IV	1.504
V	1.071
VI	664
VII	449

б) на воените инвалиди од VIII до X група, во еднократен годишен износ:

Група	Динари
VIII	2.593
IX	1.946
X	1.302

2) семејната инвалиднина, и тоа:

	Динари
а) за еден член на семејството, годишно	2.736
б) за секој понатамошен член на семејството што е соуживател на инвалиднина, годишно	1.368
в) зголемената семејна инвалиднина (член 30 од Законот за воените инвалиди), месечно	364

3) ортопедскиот додаток месечно, и тоа:

а) за прв степен телесно оштетување	1.075
б) за втор степен телесно оштетување	820
в) за трет степен телесно оштетување	528
г) за четврт степен телесно оштетување	255

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 272

19 март 1975 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Мара Радик, с. р.

210.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО 1975 ГОДИНА

1. Додатокот за неџа и помош од страна на друго лице изнесува месечно почнувајќи од 1 јануари 1975 година, и тоа:

	Динари
1) на воен инвалид распореден во прв степен додаток — — — — —	3.220
2) на воен инвалид распореден во втор степен додаток — — — — —	2.477
3) на воен инвалид распореден во трет степен додаток — — — — —	1.734

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 273.

19 март 1975 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Мара Радик, с. р.

211.

Врз основа на член 127 став 1 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Собранието на Заедницата на социјално-то осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО 1975 ГОДИНА

1. На уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија на кого пензијата му се исплатува

на товар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници— ќе му се исплати надоместок за закрепнување во 1975 година во износ од 500 динари.

2. На уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија што во 1975 година бил во активна воена служба или работен однос, му припаѓа надоместокот од точка 1 на оваа одлука, ако не се здобил со правото на соодветен надоместок по основ на активната воена служба или работен однос.

3. Ако семејна пензија користат двајца или повеќе соуживатели, надоместокот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати во еден износ.

4. Износот на надоместокот утврден во точка 1 на оваа одлука се исплатува во еден износ и втасува за исплата со пензијата за месец јуни 1975 година. Исплатата на надоместокот според оваа одлука ќе ја изврши Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници по службена должност.

5. Надоместокот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од средствата издвоени и наменети за закрепнување на уживателите на пензии.

Средствата издвоени за закрепнување на уживателите на пензии што не се искористени во 1975 година, ќе се употребат за истата намена во наредната година.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6

7 март 1975 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

212.

Врз основа на член 43 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72 и 67/73), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОМОШТА ЗА ОПРЕМАТА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

1. Во Одлуката за височината на помошта за опремата на новородено дете („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/74) во точка 1 бројот: „400“ се заменува со бројот: „600“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7

7 март 1975 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

213.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72 и 67/73), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

Во Одлуката за височината на надоместокот на погребните трошоци во случај на смрт на осигурено лице („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/74 и 43/74) во точка 1 во одредбата под 1 бројот: „2.000“ се заменува со бројот: „3.000“, во одредбата под 2 бројот: „1.000“ — со бројот: „1.500“ и во одредбата под 3 бројот: „500“ — со бројот: „750“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8

7 март 1975 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ПО ПОВОД ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ПАТЕНТНО БИРО ВО СОСТАВОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАТЕНТЦЕНТАР ВО БЕЛГРАД

I. Работниците на дел од Работната организација Патентцентар со седиште во Белград и на дел од работната организација со седиште во Скопје му поднесоа предлог на Уставниот суд на Југославија да го реши спорот по повод организирањето на Патентното биро на таа работна организација во основна организација на здружениот труд. Во предлогот наведоа дека работниците во Патентниот центар не ги исполнуваат условите од член 33 на Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд, бидејќи се само дел од работната целост во која спаѓаат и работниците од Скопје и работниците во Одделението за лиценци во Белград. Освен тоа, Одлуката за организирањето на Патентното биро во основна организација на здружениот труд е донесена спротивно на член 35 став 3 на тој закон, бидејќи за неа гласале само 7 работници во Патентното биро, што е помалку од половината работници во таа работна единица, која брои вкупно 15 членови. Најпосле во предлогот се наведува дека Работната организација Патентцентар има големи деловни загуби, дека против неа се води постапка на присилно порамнување, и дека поради тоа не е време за организациони промени внатре во таа работна организација.

Од наведените причини, подносителите на предлогот предлагаат Судот да ја поништи Одлуката за

организирањето на Патентното биро во основна организација на здружениот труд.

Со одговорот на предлогот работниците во Патентното биро ги оспоруваат наводите во предлогот и тврдат дека претставуваат работна целост, согласно со Статутот на Работната организација. Имено, Патентното биро е една од пет организациони единици на Работната организација, според член 10 на Статутот, и како такво е рамноправно со Деловницата во Скопје и со Бирото за лиценци и авторски права што се исто така работни единици во Работната организација. Што се однесува до наводите во предлогот дека Одлуката е донесена во неправилно спроведена постапка, работниците во Патентното биро го доставија записникот за текот на соборот на работниците и оригиналниот текст на Одлуката, од кој се гледа дека на соборот присуствувале 16 работници, а за Одлуката гласале 12, додека оригиналниот текст на Одлуката го потпишале 10 работници во Патентното биро.

Работниците во Патентното биро наведуваат дека тие единствено остваруваат доход во Работната организација, а немаат никаков увид во распределбата на тој доход и ги поднесуваат последните нагорешното работење на другите работници во Работната организација, бидејќи примаат минимални лични доходи.

Од сите наведени причини предлагаат Уставниот суд да ја потврди нивната одлука и да го одбие предлогот на другите работници во Работната организација Патентцентар.

II. Во претходната постапка и на јавната расправа, Уставниот суд на Југославија утврди дека предметот на дејноста на Работната организација Патентцентар е идентичен со предметот на дејноста на Патентното биро, бидејќи самата работна организација е основана и регистрирана за вршење работи на пласирање и заштита на патенти и пронајдоци во Југославија и на заштита на патенти и лиценци на странски правни и физички лица во Југославија. Освен тие работи, што стручно се вршат во рамките на работната единица Патентно биро, Работната организација практично нема никаква друга дејност ниту ги развила организационите единици што се предвидени со нејзиниот статут. Имено, организационата единица во Скопје има само еден стручен работник што ги врши работите во името и за сметка на Патентното биро и трејца работници на администрацијата, а организационата единица за заштита на лиценци практично и не го развила своето работење.

Од изложеното произлегува дека во конкретниот случај постои идентичност помеѓу работната единица Патентно биро и работната организација во целост. Затоа Патентното биро во рамките на Работната организација не е работна целост туку за сметка на другите делови врши стручни работи што претставуваат основен и единствен предмет на дејноста на таа работна организација. Според тоа, по оцена на Уставниот суд на Југославија, во конкретниот случај треба да се примени одредбата на член 36 став 2 од Уставот на СФРЈ, според која работниците во работната организација, во која не постојат услови одделни нејзини делови да се организираат како основни организации на здружениот труд, ги остваруваат во работната организација сите права што ги имаат работниците во основната организација на здружениот труд.

Затоа, Уставниот суд оцени дека предлогот на овластениот предлагач е основан и истиот го уважи, а дека Одлуката за организирањето на Патентното биро во основна организација на здружениот труд Патентно биро во состав на Работната организација Патентцентар не е во согласност со член 36 став 2 од Уставот на СФРЈ.

III. Врз основа на наведеното, согласно со член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 12 февруари 1975 година Уставниот суд на Југославија донесе

Одлука

Се поништува Одлуката за организирањето на Патентното биро во Белград во основна организација на здружениот труд во составот на Работната организација Патентцентар во Белград.

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: претседавач судија Димо Кантарџиски и судии Иван Божичевиќ, Арпад Хорват, Радојка Кагиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ и Таип Таиши.

У-бр. 268/74
12 февруари 1975 година
Белград

Го заменува
претседателот на Уставниот
суд на Југославија
судија,

Димо Кантарџиски, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето на индустрискотехничката и деловната соработка помеѓу стопанските организации на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Francesco Rota, потпретседател на компанијата FIAT;

Nicolo Giola, генерален директор на FIAT;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Brasco Cesare, директор на фабриката за патнички возила FIAT;

Riccardo Chivino, советник на генералната дирекција на FIAT;

Vagna Mario, директор на заедницата за надворешно производство на FIAT.

Бр. 150
4 ноември 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

197. Уредба за Управата на деловните згради на сојузните органи на управата и на сојузните организации — — — — —	377
198. Уредба за Сервисот за одржување на објектите за потребите за репрезентација на сојузните органи — — — — —	378
199. Одлука за формирање на продажните цени за свежо пилешко месо според условите на пазарот — — — — —	378
200. Одлука за ослободување од полагање на депозити по кредитите при увозот од странство за приоритетните гранки и дејности од областа на стопанството — — — — —	379
201. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	379
202. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Welt am Sonntag“ — — — — —	380
203. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „L'express“ — — — — —	380
204. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Presse“ — — — — —	380
205. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1975 година — — — — —	380
206. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Југославија за 1974 година — — — — —	380
207. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Југославија за 1974 година — — — — —	381
208. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Југославија за 1974 година — — — — —	381
209. Наредба за утврдување на износот на личната и семејната инвалиднина и ортопедскиот додаток во 1975 година — — — — —	381
210. Наредба за утврдување на износот на додатокот за нега и помош од страна на друго лице во 1975 година — — — — —	382
211. Одлука за употребата на средствата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници наменети за закрепнување на уживателите на пензии во 1975 година — — — — —	382
212. Одлука за измена на Одлуката за височината на помошта за опремата на новородено дете. — — — — —	382
213. Одлука за измена на Одлуката за височината на надоместокот на погребните трошоци во случај на смрт на осигурено лице — — — — —	383
Одлука за решавање на спорот по повод организирањето на Основната организација на здружениот труд Патентно биро во составот на Работната организација Патентцентар во Белград — — — — —	383
Одликувања — — — — —	384
Меѓународни договори — — — — —	173